

## ОПШТИ УСЛОВИ НА ПРОМОТИВНАТА АКЦИЈА “Q symphony”

1. Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Австрија, Виена, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss (во понатамошниот текст како: Самсунг) организира промоција на Самсунг телевизори во склоп на која Самсунг на купувачите телевизори ќе им подари sound bar, како што се подетално опишани во понатамошните одредби на овие Услови, сè до исполнувањето на претпоставките и условите одредени во овие Услови.

Сите купувачи на Самсунг телевизори кои ги набавиле во периодот од 17.08.2020 па сè додека има залиха, но не подоцна од 30.09.2020 година., имаат право на подарок согласно овие Услови.

Купувачите го добиваат следниот подарок:

- HW-S40 sound bar.

Во точка 7 од овие Општи услови на работењето, е определена листа на модели и модел-кодovi на Самсунг телевизори кои се предмет на оваа промоција.

Бројот на подароци е ограничен и ќе биде доставен до потрошувачите кои ќе се пријават сè додека има нивна залиха.

Напомена: Оваа промоција е наменета исклучиво за физички лица. Правни субјекти немаат право на учество во промоцијата.

## 2. ЦЕЛ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА УРЕДОТ

Крајните потрошувачи кои набавиле Самсунг телевизор определен во точка 7 од овие Услови исклучиво во периодот одреден во точка 1 од овие Услови, ќе треба да бидат пријавени заради учество во оваа промоција со испраќање на и-маил на адресата [ce.promotion@samsung.com](mailto:ce.promotion@samsung.com). Пријавувањето ќе може да се направи во период од 30 дена сметано од датумот на набавка.

Во случај на исполнување на условите наведени во точка 1 на овие Услови и успешно пријавување, купувачите имаат право на уредот-подарок кој е одреден во точка 1 од овие Услови сè додека има залиха на подароците. Подарокот ќе биде доставен до купувачите на нивната домашна адреса без пресметани трошоци за испорака во рок од 45 работни дена сметано од денот на успешното спроведено пријавување.

## 3. УСЛОВИ НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Право да се пријават и да учествуваат на оваа промоција, согласно одредбите од овие Услови имаат сите купувачи кои на територија на Република Северна Македонија набавиле Самсунг телевизор со модел кодот кој е специфициран во точка 7 од овие Услови единствено од понатаму наведените овластени Самсунг партнери:

- Comtrade Distribution d.o.o. и неговите партнери
- НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
- Сетек доо
- Техномаркет доо

## 4. ПОСТАПКА НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УРЕДОТ

Со цел купувачот на Самсунг телевизор да може да биде дел од оваа промоција и да го искористи правото на добивање подарок кое е споменато во точка 1 од овие Услови, потребно е купувачот да се пријави во согласност со другите одредби на овие Услови.

Постапката на пријавување подразбира доставување на лични податоци на купувачот кои се потребни/неопходни за успешно пријавување. Личните податоци на потрошувачот кои се прибираат вклучуваат: име, презиме, и-мејл адреса на корисникот, точна домашна адреса на

купувачот (за достава на подарокот), телефонски број (заради контактирање во врска со доставата на подарокот) и примерок од скенирана фискална сметка од местото на продажба заради потврдување на пријавувањето.

Дополнително на погореспоменатите лични податоци, за успешно пријавување, купувачот треба исто така да му го достави на Самсунг следниот податок:

- модел и сериски број на уредот.

Со испраќање на и-мејл порака на мејл адресата наведена во точка 2 од овие Услови, купувачот ги поднесува неговите или нејзините податоци до Самсунг. Самсунг ќе провери дали податоците за набавката соодветствуваат со условите наведени во точка 1 од овие Услови и дали останатите одредби содржани во овие Услови се исполнети. Со испраќање на и-мејл порака, купувачот исто така дава своја изречна согласност за примена на овие Услови и за собирање и обработка на неговите или нејзините лични податоци во согласност со одредбите на овие Услови.

Доколку датумот на набавка соодветствува со овие Услови и ако останатите услови кои се одредени овде се исполнети, подарокот спомнат во точка 1 од овие Услови ќе биде доставен до купувачот на неговата домашна адреса во рок од 45 работни дена од моментот на успешно пријавување, за што купувачот ќе биде известен преку и-мејл порака испратена на мејл адресата која била дадена при пријавувањето.

## 5. КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Личните податоци на купувачите кои ги поднеле своите податоци до Самсунг согласно овие Услови ќе бидат собрани и обработени во согласност со Политиката за приватност и заштита на личните податоци на Самсунг и со овие Услови, како и во согласност со релевантните прописи за заштита на личните податоци на Република Хрватска.

Причината поради која се врши собирање на личните податоци е заради проверка на тоа дали условите за учество во промоцијата се исполнети и заради утврдување на адресата за достава на подарокот.

Личните податоци на купувачите кои ќе бидат собрани за промоцијата ќе им бидат достапни на следниве субјекти:

- Електроникс Австрија ГмбХ, Австрија, Виена, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss во својство на контролор за собирање на лични податоци.
- MEDIA POLIS D.O.O. Улица града Вуковара 284, 10 000 ЗАГРЕБ, ХРВАТСКА во својство на обработувач на лични податоци.

Контролорот на лични податоци и субјектот кој врши обработка на личните податоци ќе постапуваат со собраните лични податоци во согласност со Политиката за приватност и заштита на личните податоци на Самсунг, како и во согласност со релевантните прописи на Република Хрватска и нема да ги пренесуваат на трети страни.

Собирањето на личните податоци за оваа промоција е доброволно. Доколку купувачот одлучи да не ги сподели неговите или нејзините лични податоци со Самсунг, тогаш купувачот нема да може да учествува во промоцијата.

Контролорот за собирање за лични податоци, на барање на субјектот на личните податоци, ќе ги надополни, измени или избрише личните податоци доколку не се целосни, не се точни или се застарени и доколку нивната обработка не е во согласност со законот.

По барање на учесниците, Контролорот на Личните Податоци ќе ги дополни, ажирира и избрише Личните Податоци доколку податоците се нецелосни, неточни или погрешни и доколку нивната обработка не е во согласност со закон или за целите на собирањето на податоците. За повеќе

информации прочитајте ја нашата Политика за приватност или контактирајте не на <https://www.samsung.com/mk/info/privacy/>

Во случај кога некој од учесниците е убеден дека со обработката на неговите лични податоци е повредена неговата приватност, тој може да го контактира Конторлорот на личните податоци или Дирекцијата за заштита на лични податоци и да побара објаснување.

Личните податоци ќе бидат чувани колку што е потребно за да се исполни целта за нивното собирање, а во никој случај нема да бидат чувани подолго од 18 месеци од денот на нивното собирање

#### 6. ПРАВОТО НА ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ НА ПРОМОЦИЈАТА

Самсунг го задржува правото, во било кое време, врз основа на разумни основи, да ги промени овие Услови, со обврска да ги соопшти без задоцнување. Доколку овие промени се однесуваат на промена на условите за употреба на лични податоци, Самсунг може да побара согласност од потрошувачите кои ги споделиле своите лични податоци со Самсунг заради промоцијата.

#### 7. ЛИСТА НА МОДЕЛИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОВАА ПРОМОЦИЈА

<b>Model</b>	<b>Gift</b>
QE75LS03TAUXXH	HW-S40T/EN
QE65LS03TAUXXH	HW-S40T/EN
QE55LS03TAUXXH	HW-S40T/EN